

Прилог 3. Предметна програма од прв циклус на студии		
1.	Наслов на наставниот предмет	Методика на истражување на организиран криминал
2.	Код	ФБКН10
3.	Студиска програма	Криминалистика
4.	Организатор на студиска програма (единица, односно институт, катедра, одел)	Факултет за безбедност
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус
6.	Академска година / семестар	Четврта година/ седми семестар
7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Марјан Николовски
9.	Предуслови за запишување на предметот	Кривично право, Кривично-процесно право, Методика на истражување на општ криминал
10.	Цели на предметната програма (компетенции)	Стекнување на основни знаења за кривичните дела од областа на организираниот криминал, за нивните појавни форми, облиците во кои се пројавуваат и начините на справување со истите. Преку тоа истите ќе бидат способни низ процесот на нивното интегрирање во општествените текови да помогнат во разграничување на облиците од класичниот криминалитет и облици на организираниот криминалитет. Оспособеност за изнаоѓање и преземање на најсоодветните методи и средства за расфетлување на тој тип на кривични дела. кои знаења ќе се применуваат во оперативно-практичното работење со успешно откривање и превенирање на кривичните дела од областа на организираниот криминал
11.	Содржина на предметната програма	Меѓународната правна регулатива против организираниот криминал, (Виенска конвенција, Стразбуршка, Палермо, Конвенција на ООН за спречување на корупцијата), Националното законодавство на Р.Македонија, Методика на истражување: - на организиран финансиски криминал, - корупција - перење пари - трговија со луѓе, - криумчарење мигранти, - изнуда, - недозволена трговија со дрога - недозволена трговија со оружје Институциите надлежни за справување со организираниот криминал, Меѓуинституционална соработка во справување со организираниот криминал, како и меѓународната соработка во справување со

		организираниот криминал .			
12	Методи на учење	Предавање, вежби, посета на институции надлежни за справување со организираниот криминал, посета на експерти кои работат во институции чија надлежност е			
13	Вкупен расположив фонд на време	150			
14	Распределба на расположивото време				
15	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	39 часови	
		15.2	Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари, тимска работа	26 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	15 часови	
		16.2	Самостојни задачи	70 часови	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови	80	бодови	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	10	бодови	
	17.3.	Активност и учество	10	бодови	
18	Критериуми за оценување (бодови / оцена)		Од 0 до 50 бода	5(пет) (F)	
			Од 51 до 60 бода	6(шест)(E)	
			Од 61 до 70 бода	7(седум)(D)	
			Од 71 до 80 бода	8(осум) (C)	
			Од 81 до 90 бода	9(девет)(B)	
			Од 91 до 100 бода	10(десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Присуство на предавање за редовни студенти			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21	Метод на следење на квалитетот на наставата				
22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
		1.	М.Лабовиќ, М.Николовски	Организиран криминал и корупција	Факултет за безбедност-Скопје 2010
		2.	В.Камбовски	Организиран криминал	2-ри Август С, Штип, 2005
		3.	Мајкл Д. Лајман	Организиран криминал	Магор,Скопје 2009
	4.	А.Фатиќ, Б.Брановиќ	Друштвени аспекти организираног криминала	Институт за меѓународну политику и привреду	

				Београд, 2011
	5.	Рајкел Филип	Прирачник за транснационален криминал и правда	Дата Понс, Скопје, 2009
	6.	Шкулик М.	Организовани криминалитет- појам и кривично процесни аспекти	Београд 2003
22.2.	Дополнителна литература			
	Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	М.Маневски	Корупцијата во Р.Македонија (превентивни и казнени мерки за спречување)	Југореклам, Скопје, 2005
	2.	Љ. Арнаудовски	Репресијата во функција на превенцијата на организираниот транснационален криминалитет	Проект на Програмата Темпус и Кардс, Скопје, 2002
	3.	Д. Зигел, Х. Ван де Буит и Д. Заик	Глобален организиран криминал	2010, проект преводи од странска литература
	4	Шелдон С. Цаинт	„Шверц и трговија со луѓе“	2010, проект преводи од странска литература
	5	Карим Х. И Џоел Нахун, Проект од преводите	„ Применета криминалистичка анализа“	2010, проект преводи од странска литература
	6	Џери Х. Ретклиф	„Стратешкото размислување во разубувањето на криминалитетот“	2010, проект преводи од странска литература
	7	К.Б.Брус, С.Р.Хик, Џ.П.Купер	„Истражувањето на криминалистичката анализа“	2010, проект преводи од странска литература
	8	Рајкел Филип	Транснационален криминал и правда	проект преводи од странска литература